

"ОТРОВНИ СТРЕЛИ" ВО ВРЕМЕ НА ЗАТИШЈЕ ПРЕД БУРА

Андреј Жерновски од ЛДП и Борис Кондарко од СДСМ побараа Трифун Костовски да го врати пратеничкиот мандат, бидејќи со тоа би се вратил моралниот и етичкиот кодекс во политиката.

"На овие избори јас од граѓаните всушност го барам првиот мандат", изјави Ристо Пенев.

Пишува:
Кокан СТОЈЧЕВ

Политичката кампања за привлечната градоначалничка фотелја на Скопје почна пред време, а како главно оружје конкурентите го користеа вокабуларот (остриет зборови) и подзаборавениот кодекс на моралот и етиката.

Во ваквата специфична ситуација и кандидатите и нивните поддржувачи се свесни за седумката, која можат да ја добијат од лотаријата што

дека дури сега има вистинска шанса да се докаже, бидејќи досега централата му ги скротувала амбициите. Наспроти него, "асот на здружената опозиција" Трифун Костовски е решен да ја освои градоначалничката функција, бидејќи имал конкретна програма.

Но, притоа кандидатите забораваат дека прво ќе мораат да се соочат со волјата на граѓаните. Од неа ќе зависи нивната судбина, а таа ќе разјасни и многу други дилеми - позициите во политичкото милје на Република Македонија, односно која политичка партија во наредниот период

Во Прилеп, партиите ги кандидираа следниве лица: Сашко Пирганоски од СДСМ, Игор Димовски од ВМРО-Народна и Марјан Ристески од ВМРО-ДПМНЕ.

Голем дуел ќе гледаме во Битола, меѓу доверашните сопартијци, Спире Мавровски од ВМРО-Народна и актерот Владимир Талевски од ВМРО-ДПМНЕ. Ним зад петици ќе им биде кандидатот на СДСМ, Златко Вршковски. Во Струмица: Зоран Заев, СДСМ; Стево Топчев, ВМРО-ДПМНЕ; Митко Киров, ВМРО-Народна и Боро Манасиев, ДА. Во Струга: Трпе Ѓорѓоски, СДСМ; Гарип Каба, ДПА-ПДП; Рамиз Мерко, ДУИ; Шпетим Положани, независен и Станислав Тасески, ВМРО-Народна. Во Кочани: Ратко Димитровски, независен; Љубомир Јанев, СДСМ.

произлегува од функцијата "татко на метрополата", па затоа во овој момент во нивните изборни штабови се чувствува напнатост, нервоза и неизвесност. Во тој контекст на мегдан ќе се појават кандидатите на власта и на опозицијата. Ристо Пенев верува

ќе има најдобар рејтинг во државата.

НАПАДИ

Кандидатот на владејачката коалиција СДСМ-ЛДП, Ристо Пенев, го смести својот Изборен штаб во срцето на

градот, веднаш до Плошадот Македонија, кој го поплочи со босански гранит.

Во својот отчет Пенев потенцира дека во изминативе 8 години сработил многу, притоа велејќи дека секој ден реализирал по еден проект. Тој најави дека овој пат

зери и приврзаници.

"Ние се одлучивме за проверен избор. Ние знаеме дека граѓаните на Скопје заслужуваат понуда која се базира на проверени резултати", изјави шефот на Изборниот штаб на Пенев, Андреј Жерновски.



ќе се бори не за трет, туку за прв градоначалнички мандат, бидејќи по овие избори решавањето на локалните проблеми нема да зависи од расположението на централната власт.

"Со новите ингеренции, на овие избори јас од граѓаните всушност барам прв мандат. Во новиот мандат за прв пат еден градоначалник на Скопје ќе има можност во практика да ги примени сите ингеренции за кои во изминативе 8 години сум се залагал да ги добие градоначалникот на Скопје", изјави Ристо Пенев.

Во политичката кампања тој влегува со слоганите "Ветено, сторено и проверено". Ова мото Пенев го има испечатено на шалови, кои ќе ги носат неговите симпати-

На провокациите кои доаѓаат од страна на Изборниот штаб на Костовски дека во таборот на владејачката коалиција има нервоза затоа што таа од противкандидатот бара да го врати пратеничкиот мандат, Пенев возврати: "Ме гледате, не сум нервозен".

Инаку, владејачката коалиција прва нападна, предизвикувајќи го Трифун Костовски со тоа дека од морални и етички принципи треба да го врати пратеничкиот мандат.

"Во неговата кандидатура, уште во првата реченица, најави дека треба на Скопје, или на местото каде што тој се кандидира, да се врати моралот. Е, ако сакате да се врати моралот во РМ или како градоначалник на Скопје, или како кандидат за било



која функција, државна или на локално ниво, тогаш ќе го почитувате моралот и ќе ја почитувате етиката", изјави Андреј Жерновски.

"Ако господинот Костовски сака да биде кандидат со претставување на морални капацитети, тогаш ќе го врати мандатот, кој го доби благодарение на гласовите, кои застапаа позади нашата опција", рече Жерновски.

Претставниците на СДСМ и на ЛДП велат дека Пенев и Костовски не се исто, иако актуелниот градоначалник првиот мандат го доби од сегашните поддржувачи на Костовски.

"Не можеме да направиме никаква паралела, иако гледаме дека има таква тенденција од страна на противничкиот табор, бидејќи веќе два мандата ние сме во иста коалиција", додаде шефот на Изборниот штаб, Андреј Жерновски.

Во експресната реакција од Изборниот штаб на Костовски се вели дека ваквото барање го толкуваат како нервоза и вознемиреност на коалицијата "За Македонија заедно".

"Костовски е независен кандидат за градоначалник и има поддршка од повеќе од 25 партии и здруженија на граѓани. Тоа значи дека тој е

во општа граѓанска коалиција и како кандидат нема ниту правна, ниту политичка причина да го врати мандатот во Собранието на РМ. Ова дотолку повеќе затоа што е избран како независен пратеник на коалицијата "За Македонија заедно", се наведува во образложението од неговиот штаб.

Коалицијата "За Македонија" тврди - не бара враќање на мандатот зашто стравува од Костовски, туку дека на тој начин само ќе се зацврстат принципите на македонската политичка сцена.

БАРАЊА

Во интервјуто за Радио Слободна Европа, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, истакна дека очекува

противник е СДСМ, а сите други се помали партии, кои од заднина, од страна се обидуваат нешто да направат", изјави Груевски.

Што се однесува до барањето за можна соработка со некоја партија на Албанците во евентуален втор круг во Скопје, Груевски нагласи дека сите опции се на маса.

"Доколку Пенев се извлече и не изгуби во првиот круг, тогаш ќе ја видиме состојбата, ниту потврдувам, ниту исклучувам такво нешто", истакна Груевски.

Во врска со можните насилиства на изборите, Груевски смета дека не се забележани некакви промени од претседателските избори досега, оценувајќи дека повторно ќе имаме избори полни со непријатности.

Во овој момент албанското барање ги засенува сите познати или непознати кандидати за градоначалнички функции во земјата.

Во Општина Кисела Вода: Чедомир Саздовски, СДСМ; Џорџе Арсов, ВМРО-ДПМНЕ; Гоце Станковски, ВМРО-Народна. Во Општина Центар: Фјодор Доброхотов, СДСМ; Виолета Аларова, ВМРО-ДПМНЕ; Љупчо Николовски - Фуфо, независен; Живко А. Поповски, независен; Јован Стефановски-Жан, ВМРО-Народна. Во Општина Карпош СДСМ го истакна Андреј Петров, ВМРО-ДПМНЕ оди со Душко Поповски од ЛП, Миле Петровиќ, независен и Томе Момировски, ВМРО-Народна. Во новата Општина Аеродром ќе се кандидираат: Крсте Шутиновски од СДСМ; Кирил Тодоровски од ВМРО-ДПМНЕ; Блашко Димитров, ВМРО-Народна. Во Општина Гази Баба, Коце Трајановски од ВМРО-ДПМНЕ; Дуфе Кукоски од ЛДП; Борче Стефановски, ВМРО-Народна. Во Општина Бутел: Горан Цветковски, СДСМ; Душан Ѓорѓиевски, ВМРО - Народна; Петре Латиневски, ВМРО-ДПМНЕ. Во Општина Ѓорче Петров: Васил Толевски, СДСМ; Сокол Митревски, независен; Горан Мијоски, ВМРО-Народна. Во Општина Чаир: Цанка Мичова - Чолакова, СДСМ; Адем Хисени, ДПА-ПДП; Хисен Хаскај, НДП; Иџет Меџити, ДУИ; Авдија Пепиќ, ВМРО-ДПМНЕ. Во Општина Шуто Оризари: Ердуан Исеини, ОПЕ; Кемал Садик, ВМРО-ДПМНЕ.

успех на локалните избори. Притоа тој оцени дека "со одлуката да се поддржи Костовски, ние се определивме многу повеќе за интересите на граѓаните, отколку на партијата".

"Сосема е јасно дека на овие избори наш политички

Според него, сè е обезбедено од страна на власта: "Претседателот на ДИК, Стево Пендаровски, сè уште е на истата позиција, веројатно дополнително охрабрен затоа што немаше санкции за легализацијата на фалсификатот на претседателските из-

бори", посочи Груевски, додавајќи дека не видел некои сериозни размислувања и акти со кои Владата мислела да го спречи насилството.

"Ние направивме сè што е во наша моќ да го спречиме тоа", изјави Груевски. Коментирајќи го барањето на некои партии на Албанците за регионализација на Македонија, Груевски вели дека не е изненаден, посочувајќи дека тие најверојатно тоа некогаш и ќе го добијат.

"Претпоставувам дека да не се создадат етнички тензии, ваквиот систем на локална самоуправа нема сега да биде воведен. Можно е дури тоа да ни биде поставено како услов за влез во Европската унија", изјави лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, во интервјуто за Радио Слободна Европа.

Инаку, пред одржувањето на локалните избори ДПА и ПДП излегоа со идеја во Македонија да се воведат дво-степената локална самоуправа. Тоа значи дека освен општини, според нив, во Македонија би требало да се воведат и региони. Тие оценија дека не заговараат федерализација на државата, туку изедначување на различната развиеност на општините. По поддршката на идејата за двостепената локална самоуправа, раководството на ДУИ го демантира мислењето на Рафис Алити.

"Не бараме ниту промени во Уставот ниту поделба на државата на региони, бидејќи сме задоволни од постојната територијална организација и од едностепената локална самоуправа", изјави портпаролката на ДУИ, Ермира Мехмети.

Колку во оваа сериозна провокација има политика, односно реалност, зборуваат аргументите од теренот. Тие нè упатуваат на патеката која одамна ја трасирале албанските политичари во Македонија. Оваа идеја не е од вчера, туку само се реактивира, но можеби останува малку време до нејзина реализација.